



Правила за однесување во Основниот суд Скопје I

1. Посетителите се предупредуваат дека влегуваат во судска зграда и дека треба да ги почитуваат соодветните стандарди на однесување. Секој кој не ги почитува правилата на судот или не се придржува до стандардите за однесување ќе биде отстранет од судската зграда.
2. Не е дозволен влез во судската зграда на лица кои немаат навршено 18 години, освен со дозвола или наредба од судот, во присуство на возрасно лице или со одобрение од судската управа.
3. Посетителите кои присуствуваат на главен претрес ќе бидат сместени на местата за јавност. Претседателот на судскиот совет може да нареди отстранување на лице од местата за посетители доколку истото предизвикува прекин или нарушување на редот во судницата.
4. Посетителите мора да станат при влез на судијата во судницата.
5. За времетраењето на главниот претрес посетителите да останат тивки и да се придржуваат на инструкциите дадени од судската полиција.
6. За времетраењето на главниот претрес забрането е разговарање помеѓу посетителите, гласна бучава, навредливо, насилно однесување или била каква активност со која би се нарушило непреченото одвивање на работата на судот.
7. Задолжително е лицата кои влегуваат во судот да бидат соодветно облечени. Облека која се смета за провокативна, вознемирувачка или облека која има навредливи знаци или слики е забранета.
8. При влез во судницата забрането е внесување на мобилни телефони, преносни компјутери, PDA, камери или било каква аудио и видео опрема која може да снима или процесира. Овие предмети да се остават во шкафовите поставени за таа намена.
9. Аудио и видео снимање или сликање, без дозвола од управата се строго забранети во судската зграда. Судската полиција е овластена да конфискува и/или избрише неовластени снимки.
10. Пиење, јадење, пушење цигари или употреба на наркотични средства се забранети во судската зграда.
11. Посетителите не смеат да оставаат багаж или лични работи без надзор. На посетителите кои внесуваат прекумерен или невообичаен багаж може да не им биде дозволен влез. Судот не превзема никаква одговорност за било какви изгубени, оштетени или украдени лични предмети на посетителите додека се во просториите на судот.
13. Судската полиција може да повика на евакуација на судската зграда во било кое време. Ве молиме следете ги и придржувајте се до нивните инструкции .

*Ова не е официјален документ. Наменет е само за информирање.